



## РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

---

Согласно член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија“, бр.13/06, 86/08, 06/10, 42/14, 148/15 и 55/16), Агенцијата за планирање на просторот-Скопје, ја објавува следната:

#### ЛИСТА на информации со кои располага Агенцијата за планирање на просторот-Скопје

##### в.д. Директор:

Огнен Апостолски – тел. 02 3227 244

##### Службени лица за посредување со информации од јавен карактер:

1. Д-р Ивана Ѓоргова, дипл.правник-Раководител на Одделение за човечки ресурси и правно-административни работи, со службен mail: [i.gjorgova@app.gov.mk](mailto:i.gjorgova@app.gov.mk) , службен мобилен тел.број 075 402 514 и
2. М-р Јулијана Ставревски, дипл.инж.арх.-Раководител на Одделение за општо и прелиминарно стратешко планирање во Сектор за урбанизам, со службен mail: [j.bogoevska@app.gov.mk](mailto:j.bogoevska@app.gov.mk) , службен мобилен тел.број 075 402 531.

##### Надлежност на Агенцијата:

- изработува Просторен план на Републиката;
- го следи спроведувањето на Просторниот план на Републиката;
- го разработува Просторниот план на Републиката,
- изработува елаборат за услови за планирање на просторот;
- го одржува и ажурира единствениот просторно-информативен систем на податоци;
- изработува урбанистичките планови и урбанистичко-планската документација;
- ги изработува урбанистичките планови, регулациските планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планската документација и урбанистичко-проектната документација чија изработка е утврдена во годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација од член 22 став (2) на овој закон;
- изработува архитектонско-урбанистички проекти и проекти за инфраструктура;
- издава извод од урбанистичкиот план односно урбанистичко-планската документација по поднесено барање од државен орган, агенција или фонд основани од Владата на Република Македонија и правни лица во целосна или доминатна сопственост на Република Македонија;
- изработува стручни анализи и информации за состојбите во планирањето за потребите на државните органи и на органите на државната управа и
- извршува и други работи утврдени со овој закон и со Статутот на Агенцијата.

**Прописи:**


- Закон за национална инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија (Сл. Весник на РМ бр. 38/14);
- Закон за спроведување на Просторниот план на Република Македонија (Сл. весник бр. 39/04);
- Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл. в. на РМ бр: 199/14 и 44/15, 193/15, 31/16, 163/16);
- Одлука за висината на трошоците за изработкана Услови за планирање на просторот (Сл. Весник на РМ бр. 131/16);

**Програми за работа:**

- Годишна Програма за финасирање на изработка на просторен план на Република Македонија за 2017година (Сл. Весник на РМ бр. 192/16);
- Годишна Програма за финасирање на изработка на Урбанистички планови, Регулациски планови на Генерални урбанистички планови, Урбанистичко - планска документација и Урбанистичко – проектни документации за 2017година (Сл. Весник на РМ 192/16);
- Годишната Програма за изменување и дополнување на годишната програма за финансирање на изработка на Урбанистички планови, Регулациски планови на Генерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска документација и Урбанистичко – проектни документации за 2017 година (Сл. Весник на РМ 114/17).

**ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ВНАТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА-ОРГАНОГРАМ  
НА АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ-СКОПЈЕ**

**Организациска структура**



Годишен план за јавни набавки за 2017 година -pdf формат

Обрасци:

- Образец за барање за пристап на информации од јавен карактер-pdf формат
- Образец за жалба- pdf формат